

Редакцијата "Македонско сонце" се обиде од Министерството за внатрешни работи да добие одговор на неколку актуелни прашања поврзани со состојбата на миграционите движења, нелегалните преминувања на македонската граница, потоа за проблемот со реадмисија на лицата од ЕУ во РМ итн.

Според пишаниот одговор на МВР, поточно на Бирото за јавна безбедност, како и на нивните служби: Сектор за гранични работи, Одделение за странци, ги пренесуваме оригиналните одговори, кои имаат мала лекторска корекција.



ИНТЕГРИРАНОТО ГРАНИЧНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОЧНА ДА СЕ ПРИМЕНУВА ОД ПРЕД НЕКОЛКУ ГОДИНИ, НО ПРВО ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА ТРЕБАШЕ ДА СЕ ОПРЕМИ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

☀ Во последно време Република Македонија се соочува со зголемен интензитет на илегални преминувања, односно лица кои нашата земја ја користат како транзитна држава за да можат да заминат во земјите од ЕУ, иако досега на ова поле постигнувавме добри превентивни резултати. Овие дела се третираат како казниви кривични дела. Имено, некои се прават од економски, а други од политички причини...

**МВР:** Во врска со вашето прашање, нашите согледувања и анализи следено назазад неколку години не бележат тренд на зголемен интензитет на илегални преминувања, односно тој број е константен со одредени варијации од 2 до 4 отсто. Точно е тоа дека најголемиот број од илегалните мигранти ја користат нашата држава како транзит за да заминат во земјите на ЕУ. Тоа особено е карактеристично за албанските државјани, кои во најголем број случаи легално остваруваат влез во Р Македонија, а илегално заминуваат во Р Грција. Причината за нивното заминување е од економска природа, односно работа на црно во Р Грција. Тоа го покажува и фактот што таа бројка на илегално заминување на албански државјани драстично се зголемува од пролет до есен, додека зимскиот период е многу опаднат.

Додека другата бројка на илегални мигранти од другите држави надвор од регионот се движи во границите на таа бројка, што е константно во текот на последните неколку години. Иако нашите претпоставки се движеа во насока на зголемување на таа бројка со влегувањето на Р Бугарија во ЕУ, тоа не се ос-

# ШТО ПОВЕЌЕ БРОЈКИ ИЛИ

твари. Имено, од влегувањето на Р Бугарија во ЕУ до сега на македонско-бугарската граница се спречени 8 илегални преминувања, од кои 4 се на македонски државјани и на двајца бугарски и на двајца молдавски државјани.

Со нашите позитивни законски прописи, односно со Законот за странци и Законот за надзор на државната граница, илегалното преминување на државната граница претставува прекршок.

☀ Од извештаите кои ни се достапни во јавноста може да се заклучи дека постојат многу примери за тоа како сè поголем број албански државјани ја преминуваат нашата граница и илегално се префрлаат на територијата на Грција. Што покажуваат вашите анализи, кои се причините за ваквите илегални преминувања?

**МВР:** Р Македонија, односно Граничната полиција врши редовно обезбедување и надзор на државната граница во согласност со законските и подзаконските акти, како и со Националната стратегија за интегрирано гранично управување. Во случај доколку постојат конкретни сознанија без разлика дали се работи за тероризам, илегални преминувања или други форми на преуграничен криминал се преземаат вообичаени мерки.

Договорот меѓу Европската унија и Р Македонија за преземање лица со незаконски престој, Одделението го прими на 22.10.2007 година и заради многу краткиот рок не е во можност да дава коментари. Во поглед на вкупната бројка немаме податоци, само можеме да ве упатиме на МНР на нивната служба за иселеници, кое правеше напори преку дипломатско-конзуларните претставништва на Р Македонија во странство да дојде до некоја бројка на македонски државјани, кои нелегално престојуваат во земјите-членки на ЕУ.

☀ Во борбата против тероризмот сите гранични структури на ЕУ ги засилуваат своите мерки со дополнителен број гранични полицајци. Дали Република Македонија ги следи ваквите активности или размислувањата одат во друга насока?

**МВР:** Граничната полиција при Министерството за внатрешни работи има добра соработка со месното население кое живее во населените места, кои гравитираат кон државната граница, при вршење на нивните секојдневни активности и се настојува таа соработка постојано да јакне.

☀ Последните истражувања покажуваат дека илегалците од Азија сè повеќе се пренасочуваат на територијата на РМ за да можат полесно да влезат во ЕУ, а од таму да се префрлаат и преку "барата". Дали овој проблем претставува сериозна пречка за исполнување на европските критериуми?

**МВР:** Не ни е познато кои се тие истражувања дека илегалците од Азија сè повеќе се пренасочуваат на територијата на Р Македонија за да можат полесно да влезат во ЕУ, а од таму да се префрлуваат преку "барата". Ние не рас-

полагаме со статистички податоци. За тоа е надлежен Секторот за аналитика и истражување. Од нашето работење можеме да потврдиме дека вакво зголемување и не е утврдено во однос на минатите години од причини што Бугарија стана членка на ЕУ и ја зајакна контролата кон границата со Турција. Исто-то важи со границата на Грција и на Турција. Можеби сè уште се користи каналот по море за илегален влез во Грција, но за тоа немаме и некои потврдени сознанија. Од ова јасно се гледа дека овој проблем не претставува сериозна пречка за исполнување на европските критериуми.


☀ Статусот на азилантите во РМ ќе се актуелизира со проблемот на реадмисија на лицата, кои влегле во ЕУ преку територијата на Македонија. Може ли овој акутен проблем да ни предизвика нов социјален бунт или револт кај македонското население, имајќи ги пред-

**Албанските државјани, кои во најголемиот број случаи легално остваруваат влез во Р Македонија, илегално заминуваат во Р Грција. Причината за нивното заминување е од економска природа, односно работа на црно во Р Грција. Тоа го покажува и фактот што таа бројка на илегално заминување на албанските државјани драстично се зголемува од пролет до есен, додека зимскиот период е многу опаднат.**

вид искуствата со косовските Роми, кои во овој момент никој не ги прима или, пак, Европа не ги враќа на Косово?

**МВР:** По точката 6 не сме во можност да прогнозираме нешто што сè уште не сме почнале да го применуваме.

# ТЕЖИ - НЕМАЊЕТО СКУДНИТЕ БУКВИ?!



**ПОЛИЦИСКИОТ ГЕНЕРАЛ ЈОВАНОВСКИ, ЧИНОТ ГО ЗАСЛУЖИ СПОРЕД СТАРАТА ШЕМА. ТОЈ БЕШЕ ПРОФЕСИОНАЛЕЦ КОЈ ДОКРАЈ ЈА ИСТУРКА РАБОТАТА ЗА ОФОРМУВАЊЕ НА ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА, А ПОТОА БЕШЕ СМЕНЕТ. ЗОШТО?**

Оваа точка можеби повеќе е надлежна да ја одговори Одделението за азил, затоа што е прозвано во прашањево. Постапката за барателите на азил во Р Македонија ја води Одделението за азил, но таа постапка нема допирни точки со реадмисијата на лица државјани на трети држави кои влегле на територијата на ЕУ преку Р Македонија.

☀ Потпишаниот договор со ЕУ за реадмисија на имигранти и нивно враќање во нашата земја, предизвикува дополнителни проблеми - законски, економски итн. Дали се знае вкупната бројка на лица кои ќе бидат вратени во РМ?

**МВР:** Договорот меѓу Европската унија и Р Македонија за преземање на лица со незаконски престој Одделението го прими на 22.10.2007 година и заради многу краткиот рок не е во можност да дава коментари. Во поглед на вкупната бројка немаме податоци, само можеме да ве упатиме на МНР, нивната служба за иселеници, кое правеше напори преку дипломатско - конзуларните претставништва на Р Македонија во странство, да дојде до некоја бројка на македонски државјани кои нелегално престојуваат во земјите-членки на ЕУ. Одделението за странци не располага со вакви податоци.